



3682 СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 26 декември 1986
Скопје
Број 46

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

761.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Се прогласува Законот за заемот за вработување, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините одржани на 24 декември 1986 година.

Бр. 08-3598
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Заради обезбедување дел од средствата за зголемување на вработеноста, се воведува задолжителен заем за вработување (заем).

Заемот може да се запишува и врз доброволна основа.

Член 2

Средствата од заемот се насочуваат врз кредитна основа за учество во финансирањето на изградбата, реконструкциите и проширувањето на постојните капацитети и за други намени во трудово интензивните гранки што обезбедуваат зголемување на вработеноста во индустријата, во земјоделството, малото стопанство и дејностите што се вршат со личен труд и средства на трудот во сопственост на граѓаните, за организирање на научни и стручни единици во организациите на здружениот труд, како и за создавање услови за вработување на село.

Поблиските намени, критериумите и приоритетите за користење на средствата од заемот се утврдуваат со програма за насочување и користење на средствата од заемот што ја донесува Собранието на СР Македонија.

Член 3

Обврзници на заемот се:

— работниците во основните и во другите организации на здружениот труд, работните заедници и другите самоуправни организации и заедници и кај другите корисници на општествени средства;

— активните воени лица и граѓанските лица на служба во ЈНА;

— работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд и средства на трудот во сопственост на граѓаните и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимања вршат професионална дејност;

— работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд и средствата на трудот во сопственост на граѓаните и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимања вршат професионална дејност во другите републики и автономни покраини, чии семејства живеат во Републиката;

— работните луѓе — обврзници на данокот од личен доход од вршење на земјоделска дејност;

— работниците вработени кај работните луѓе од алинеите 3 и 5 на овој член;

— работниците вработени кај работните луѓе од алинеја 4, чии семејства живеат во Републиката; и

— корисниците на пензија

Обврзници на заемот од став 1 алинеја 1 на овој член се и работниците што работат во работната единица на основната организација, друга самоуправна организација или заедница чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република или автономна покраина, како и граѓанин на Социјалистичка Република Македонија кој на територијата на Републиката е вработен во дипломатски, односно конзуларни претставништва, кај странски или меѓународни организации, или кај претставници или службеници на тие претставништва или организации и граѓани на Социјалистичка Република Македонија вработени во дипломатски, односно конзуларни претставништва и претставништва на Стопанската комора во странство.

Член 4

Обврзниците на заемот од член 3 на овој закон плаќаат заем и тоа:

— од алинеите 1, 2, 6 и 7 — по стапка од 2% од месечниот личен доход;

— од алинеите 3 и 4 — по стапка од 2% од личниот доход од самостојно вршење на дејности;

— од алинеја 5 — по стапка 5% од катастарскиот приход утврден за тековната година; и

— од алинеја 8 — по стапка од 2% од месечните пензиски примања.

Пресметката и уплатата на заемот за обврзниците од алинеите 1 и 4 на овој член ја врши исплатната благајна при исплатата на личниот доход, надоместокот на личниот доход и пензијата.

Пресметката на заемот за обврзниците од алинеите 2 и 3 на овој член ја врши општинскиот орган на управата надлежен за работите за приходи, а заемот се плаќа во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Од обврската за плаќање на заемот се ослободуваат работниците што примаат загарантиран личен доход според Законот за работните односи, корисниците на најнизок износ на пензија како и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-

ните и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност и обврзниците на данокот од личен доход од вршење земјоделска дејност, што се ослободени од обврската за плаќање данок.

Член 6

Врз доброволна основа заем може да запишуваат и тоа:

— обврзниците од член 3 на овој закон, над износот определен со член 4;

— организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, граѓаните и граѓанските правни лица; и

— работниците на привремена работа во странство, иселениците и други.

Член 7

Засемот од член 6 на овој закон се запишува од 1 март до 31 мај 1987 година.

Запишувањето и уплатувањето на засемот се врши на местата определени за запишување и уплатување на засемот.

Запишувачите на засемот даваат писмени изјави за висината на засемот што го запишуваат, начинот и рокот на уплатувањето, за овластувањето на исплатувачот да врши задржувања на запишаниот заем во рати од редовните месечни лични доходи, односно пензиите и од другите примања или изјави за начинот и рокот на уплатување на засемот во случаи кога сами вршат уплатување на запишаниот заем.

Член 8

Уплатувањето на средствата на засемот почнува од 1 март 1987 година и трае до 28 февруари 1991 година.

Засемот од член 6 на овој закон може да се уплати одеднаш или најмногу во 24 рати, во рокот од став 1 на овој член.

Член 9

На обврзниците на засемот од член 3 на овој закон исплатната благајна води евиденција за секоја одделна уплата на засемот.

Член 10

Средствата од засемот се уплатуваат на посебна сметка во Стопанската банка — Здружена банка — Скопје (Банката).

За уплатените средства Банката води посебна евиденција по општини.

Член 11

Средствата од засемот ги одобрува Банката како кредит според програмата од член 2 став 2 на овој закон, со каматна стапка од 12,5%.

Со средствата од засемот може да се учествува најмногу до 40% од вредноста на инвестиционата програма и тие средства имаат третман на сопствено учество на корисникот на средствата од засемот.

Организациите на здружениот труд што ќе вработат поголем број лица имаат приоритет при користењето на средствата од засемот.

Роковите за враќање на ануитетите на кредитите од став 1 на овој член се усогласуваат со роковите од член 14 на овој закон.

Член 12

За уплатениот заем Социјалистичка Република Македонија издава обврзници, кои гласат на доносителот.

Обврзниците се издаваат во апоени од 500, 1.000, 5.000, 10.000 и 20.000 динари.

Член 13

На уплатениот заем се пресметува камата по стапка од 10% годишно наназад. Каматата почнува да тече од денот на секоја одделна уплата на засемот.

Член 14

Засемот се враќа во рок од 5 години врз основа на ануитетски купони што ги содржи обврзницата, а кои пристигнуваат за наплата во мај секоја година, почнувајќи од 1 мај 1993 година.

Секој ануитетски купон гласи на еднаков износ, во кој е содржан делот на отплатата на каматата.

Член 15

Правото за наплата на засемот по пристигнатите ануитети застарува за три години од денот на пристигнувањето за наплата.

За отплатата на засемот гарантира Републиката.

Член 16

Средствата потребни за враќање на засемот со каматата се обезбедуваат од ануитетите што ги враќаат корисниците на кредитите од средствата на засемот.

Член 17

Работите на евиденцијата, емисионите работи, пресметувањето на ануитетите и отплатувањето на засемот, како и одобрувањето, користењето и наплата на кредитите од средствата на засемот ги врши Банката.

За уплатата, користењето и враќањето на средствата од засемот, Банката поднесува полугодишен извештај до Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, а годишен — до Собранието на СР Македонија.

Член 18

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Банката ќе склучат договор за намиравање на трошоците за работите од член 17 на овој закон. Во името на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија договорот го потпишува републичкиот секретар за финансии.

Член 19

До користењето на средствата според член 2 на овој закон, Банката пресметува и плаќа камата.

Висината на каматата од став 1 на овој член се утврдува со договорот од член 18 на овој закон.

Член 20

За организирањето на работите и за реализацијата на засемот се грижи координационото тело формирано од Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и комисиите што ги формираат извршните совети на собранијата на општините.

Член 21

За користењето на средствата од засемот, Банката распишува конкурс.

По конкурсот Банката донесува одлука во рок од 60 дена од денот на завршувањето на рокот за поднесување на комплетно барање за кредит според условите предвидени со конкурсот.

Основната организација на здружениот труд и другата самоуправни организација и работните луѓе што вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните на кои, во согласност со овој закон, им се одобрени средства, се должни да засновуваат работен однос на неопределено време со најмалку онолкув број работници колку што бил предвиден во инвестиционата или друга програма за која се одобрени средства.

Ако процените на Банката за економската оправданост на прифатената инвестициона програма се покажат погрешни, па поради тоа дојде до искажување на загуба и до невработување на програмираниот број работници, Банката е должна по спроведувањето на санационата постапка, сразмерно на уче-

ството во финансирањето од средствата на заемот, да изврши отпис на пристигнатите побарувања по дадениот кредит до висината на искажаната загуба во таа година на товар на приходите на Банката.

Корисниците на средствата од заемот во дејноста што се вршат со личен труд и средства на трудот во сопственост на граѓаните што нема да го вратат кредитот и нема да го вработат предвидениот број работници, надоместувањето на средствата од заемот ќе се врши од расположливиот целокупен имот на корисникот на средствата од заемот.

Член 22

Службата на општественото книговодство врши контрола на пресметувањето и уплатата на средствата од заемот кај корисниците на општествени средства и органите на управа надлежни за работите на приходи.

Член 23

Надзор над применувањето на одредбите на овој закон врши републичкиот орган на управата надлежен за работите на трудот.

Член 24

Републичкиот секретар за финансии во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе донесе поблиски прописи за начинот на запишување, уплатување, користење и враќање на средствата од заемот, како и за формата и текстот на обврзниците.

Член 25

Со парична казна од 100.000 до 250.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд или друго правно лице:

1) ако не пресмета и не уплати средства на име заем на посебната сметка од член 10 став 1 на овој закон (член 4 став 2);

2) ако средствата ги користи ненаменски (член 2); и

3) ако не заснова работен однос со онолкув број работници колку што била должна да прими согласно со член 21 од овој закон.

За прекршокот од став 1 точка 1 и 3 на овој член, ќе се казни и одговорното лице на организацијата на здружениот труд или друго правно лице со парична казна од 30.000 до 60.000 динари.

За прекршокот од став 1 точка 1) на овој член ќе се казни функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за работите за приходи со парична казна од 30.000 до 60.000 динари (член 4 став 3).

Член 26

Со парична казна од 1.000 до 150.000 динари ќе се казнат за прекршок и работните луѓе што вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните, на кои во согласност со овој закон им се одобрени средства, ако не засноваат работен однос со онолкув број работници колку што биле должни да примат согласно со член 21 од овој закон.

Член 27

Со парична казна од 100.000 до 250.000 динари ќе се казни за прекршок Банката ако при одобрувањето на средствата од заемот не се придржува на критериумите од член 2 на овој закон (член 11 став 1).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во Банката со парична казна од 30.000 до 60.000 динари.

Член 28

Доколку корисникот на средствата од заемот биде казнат за прекршок од член 25 став 1 точките 2 и 3 и член 26 на овој закон, должен е да ги врати одобрените средства од заемот во рок од 30 дена со пресметаната затезна камата.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

762.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот, за изменување и дополнување на Законот за работните односи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 година.

Бр. 08-3567

24 декември 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ број 45/77, 3/83, 3/85 и 42/85) во член 98 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„На работникот му престанува работниот однос согласно со член 216 став 1 точка 3 од Законот за здружениот труд кога ќе исполни еден од условите за стекнување на право на старосна пензија од член 21 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, односно кога ќе:

— наполни 65 години (маж) односно 60 години возраст (жена) и најмалку 15 години стаж на осигурување;

— наполни 60 години (маж) односно 55 години возраст (жена) и 20 години пензиски стаж;

— наполни 40 години (маж) односно 35 години пензиски стаж (жена), без оглед на годините на возраста.

На работникот — жена работниот однос ѝ престанува по сила на Законот под исти услови како и на работникот — маж, ако даде писмена изјава дека сака да продолжи да работи до истите години на пензиски стаж, односно стаж на осигурување и години на возраст како и работникот — маж“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува по истекот на 3 месеци од влегувањето во сила.

763.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доходот на организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 24 декември 1986 година.

Бр. 08-3569
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за данокот од доходот на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85 и 42/85), во член 8 алинеја 21 на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„ — износот на средствата за премии, регреси, компензации, извозни стимулации и по основ на враќање на царини и други увозни давачки; и

— износот на средствата здружени за реализација на заеднички програми за развој“.

Член 2

Во член 10 стапката „2%“ се заменува со стапката „1,5%“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

764.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 24 декември 1986 година.

Бр. 08-3568
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 3/85, 16/85 и 44/85) во член 2 алинеја 1 стапката „2%“ се заменува со стапката „1,7%“.

Член 2

Во член 3 став 1 точка 1, стапката „1%“ се заменува со стапката „1,5%“.

Во точка 2 стапката „20%“ се заменува со стапката „30%“.

Член 3

Во член 4 стапката „0,5%“ се заменува со стапката „1,7%“.

Член 4

Во член 5 ставот 1 се менува и гласи: Данокот на вкупниот приход на граѓаните се плаќа по следниве стапки:

Ако основницата на данокот изнесува	Се плаќа данок	На основница над
до 40.000	3%	
40.000 до 100.000	1.200 + 3,5%	40.000
100.000 до 200.000	3.300 + 4%	100.000
200.000 до 300.000	7.300 + 4,5%	200.000
300.000 до 400.000	11.800 + 5%	300.000
400.000 до 500.000	16.800 + 5,5%	400.000
500.000 до 1.000.000	22.300 + 6%	500.000
1.000.000 до 1.500.000	52.300 + 6,5%	1.000.000
1.500.000 до 2.000.000	84.800 + 10%	1.500.000
2.000.000 до 2.500.000	134.800 + 20%	2.000.000
2.500.000 до 3.000.000	234.800 + 50%	2.500.000
над 3.000.000	484.800 + 70%	3.000.000

Член 5

Одредбите од членот 4 на овој закон ќе се применуваат и на облогот на данокот на вкупниот приход на граѓаните за 1986 година, што ќе се изврши во 1987 година.

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на Законот.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

765.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 24 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила, што Собранието на

Републичката самоуправна интересна заедница за патишта ја донесе на седницата одржана на 20 ноември 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3599
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигоровски, с. р.

766.

Врз основа на член 31 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на финансискиот план на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците за 1987 година, што ја донесе Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 17 декември 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3574
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

767.

Врз основа на член 35 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНОТ ИЗНОС
И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
ЗА 1987 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1987 година, што ја донесе Собранието на Републичката самоуп-

равна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 17 декември 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3570/1
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

768.

Врз основа на член 118 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И
НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СО-
ЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1987 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1987 година, што ја донесе Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на седницата, одржана на 18 ноември 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3573
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

769.

Врз основа на член 249 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА
СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА
СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР
„СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за изменување на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Работната организација Студентски центар „Скопје“ — Скопје, што ја донесоа работниците на Работната организација на референдумот одржан на 30 јуни 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3571
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

770.

Врз основа на член 249 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Работната организација Студентски центар „Скопје“ — Скопје, што ја донесоа работниците на Работната организација, на референдум одржан на 30 јуни 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3572
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

771.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Факултетот за ликовни уметности — Скопје, се именуваат:

Ника Стојановска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, референт по работни односи, кадри и ОНО во МФРО „Укра“ — Скопје и

Ангеле Гавриловски, советник во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

Бр. 21-3579
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

772.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ АПТЕКА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Аптека при Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Јордан Јанчовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, дипл. правник вработен во АТРО „Пролетер“ — Скопје РЗ заеднички служби,

Осман Мифтари, член на Советот на Републиката и

Петар Стоилов, замесник јавен правобранител на Македонија.

Бр. 21-3577
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

773.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за земјотресно инженерство — Скопје поради истек на времето за кое е именуван Томче Соколовски.

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за земјотресно инженерство — Скопје, се именува Јанчо Јанчевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3572
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

774.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставник на општествената заедница во Советот на Машинскиот факултет во Скопје, се делегира Трпко Ристевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3573
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

775.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествена та заедница на Советот на Архитектонскиот факултет — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

м-р Васил Василевски и
Јордан Јорданов.

За претставници на општествената заедница на Советот на Архитектонскиот факултет — Скопје, се именуваат:

Лазар Димов, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ и

Ратко Јовановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ (технички раководител на објект во ГРО Пелагонија — Скопје).

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3571

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

776.

Врз основа на член 43 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи на СРМ, Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА СЛЕДЕЊЕ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВОТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СРМ

Се разрешува од заменик на член на Координациониот одбор за следење спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ Лазо Маџаровски, поради истек на делегатскиот мандат

За заменик на член на Координациониот одбор за следење спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ се именува Иљаз Сабриу, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3587

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

777.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ПОЛЈОДЕЛСТВО И ГРАДИНАРСТВО ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство при Земјоделскиот факултет — Скопје се именува Божидар Андоновски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на РО „Југотутун“ — Кочани.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3574

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

778.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Факултетот за ликовна уметност — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Марика Бочварова,
Сашо Кузмановски и
Доне Тодоров.

За претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за ликовна уметност — Скопје, се именуваат:

м-р Крсте Богоески, виш кустос во Музејот на град Скопје,

Никола Спасовски, текстилен дизајнер во РО „Тетекс“ — Тетово и

Трајче Јанчев, ликовен уметник.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3575

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

779.

Врз основа на член 23 од Законот за споменици и спомен обележја („Службен весник на СРМ“ број 31/82), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕПУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СПОМЕНИЧКИ ОДБЕЛЕЖУВАЊА НА НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од претседател на Советот за споменички одбележувања на настани и личности во СР Македонија д-р Владо Ивановски, поради преангажираност.

Се разрешуваат од членови на Советот за споменички одбележувања на настани и личности во СР Македонија поради истек на мандатот:

Зоран Зелениковски,
Јован Наумовски и
Шукри Авдовиќ.

За претседател на Советот за споменички одбележувања на настани и личности во СР Македонија се именува Панде Ташковски, член на Советот на Републиката.

За членови на Советот за споменички одбележувања на настани и личности во СР Македонија се именуваат:

Павле Игновски, член на Советот на Републиката,
Костадинка Васкова, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Ѓорѓи Адиески, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3569
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

780.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕПУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Градежниот факултет — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

инж. Христо Хаџиевски,
Иван Икономов и
Ѓорѓи Пакетчиев.

За претставници на општествената заедница во Советот на Градежниот факултет — Скопје се именуваат:

Слободанка Лазаревска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Живко Марков, член на ГК на ССРМ, заменик секретар на Општинскиот секретаријат за урбанизам и комунално-станбени работи „Карпош“ — Скопје и

Драган Савинов, директор на Општи кадровски сектор во ГРО „Гранит“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3570
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

781.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ООЗТ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на ООЗТ Архитектонски факултет во Скопје се именуваат:

Симеон Апостолски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во РО „Македонија-проект“ — Скопје и

Вера Србиновска, секретар на Одборот за службени дејности, станбено-комунални прашања и урбанизам во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3580
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

782.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ СТУДИИ ПО ПРОИЗВОДНО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ

За членови на Комисијата за именување декан на Интердисциплинарните студии по производно-техничко образование при Универзитетскиот центар за математичко-технички науки се именуваат:

инж. Томислав Папеш, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Кузман Брезовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во ГРО „Гранит“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3581
24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

783.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА „ДИМИТАР АРСОВ“ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на ООЗТ Клиника за ревматологија „Димитар Арсов“ при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Василка Јурукowska, секретар на Комисија на Претседателството на СРМ и
Невенка Крцковска, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3582

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

784.

Врз основа на член 254 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на РО Студентски центар „Скопје“ — Скопје, се именуваат:

Душко Апостолов, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
Киро Михајловски, секретар на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3583

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

785.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување колегијален рабоводен орган на РО Факултет за филозофско-историски науки — Скопје се именуваат:

Емин Салих, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

м-р Сандре Нонкуловски, советник во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3578

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

786.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА КЛИНИКАТА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Ѓулистана Јумеровска,
Никола Кацарски и
д-р Иса Салиу.

За претставници на општествената заедница во Советот на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

д-р Зоран Радоњиќ, вработен во Поликлиниката во Чаир,

Бранко Чадиќовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, финансиски контролор во Заедницата за здравство и здравствено осигурување на град Скопје и

Кирил Нанески, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ (општински општествен правобранител на самоуправавањето — Прилеп).

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3576

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

787.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Александар Донев, општествено-политички работник и

Ѓулистана Јумеровска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3584

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

788.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија при Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Димитар Велков, секретар на Комисијата за претставки и предлози на Собранието на СР Македонија, Хаме Садо, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

м-р Љубица Чонева, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработена во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3585

24 декември 1986 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд
Иван Аврамовски, с. р.

789.

Врз основа на член 5 од Општествениот договор за меѓународна соработка во научната област на лексикографијата („Службен лист на СФРЈ“ број 21/82), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ НА ЛЕКСИКОГРАФИЈАТА

За член и негов заменик во Советот за координација и следење на остварувањето на Општествениот договор за меѓународна соработка во научната област на лексикографијата, се именуваат:

а) За член

Тодор Димитровски, раководител на Одделението за лексикографија при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје и

б) За негов заменик

д-р Кирил Конески, професор на Филолошкиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-3586

24 декември 1986 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

790.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за заемот за вработување, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 24 декември 1986 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА НАСОЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

I

Со оваа програма се утврдуваат поблиските намени, критериуми и приоритети за користење на средствата од заемот за вработување.

II

1. Поблиски намени, критериуми и приоритети за користење на средствата од заемот за вработување

Заради зголемување на вработеноста, средствата од заемот се користат и се наменуваат според економските критериуми и приоритети утврдени со оваа програма.

Основен критериум за користење на средствата е со помали вложувања по вработен да се постигне поголемо вработување. Притоа, вложувањата треба да бидат насочени кон создавање можности за отворање на нови работни места за кои не е потребно вложување во градежни објекти и друга инфраструктура, односно користење на постројките кои не се оптимално користени.

Од овој критериум може да се отстапи само кога со инвестиционото вложување ќе се понудат такви програми кои ќе овозможат соодветен број вработувања и завршување на инвестиционите работи за 6 месеци од денот кога средствата за реализација на инвестицијата ќе бидат ставени на располагање на инвеститорот.

Средствата од заемот за вработување кои се користат врз кредитна основа како учество во инвестиции во индустријата, се насочуваат во модерните трудово-интензивни доходовни гранки (електронската, металопереработувачката и др.), како и за модернизација и реконструкција на инсталираните капацитети во индустријата со примена на современа техника и технологија со што се отвораат и нови работни места. Средствата од заемот треба да се насочат и кон инвестиции во земјоделството, малото стопанство и во вршењето на дејноста со личен труд и средства во сопственост на граѓани и за создавање подобри услови за вработување на село, со што ќе се намали миграцијата село-град.

Врз основа на овие определби средствата од заемот не можат да се користат за инвестиции во капитално интензивни гранки и области како што се: енергетиката и рударството, црната и обоената металургија, базната хемија, сообраќајот, шумарството, градежништвото, станбено-комуналната дејност како и други капитално интензивни гранки и области, како и во нестопанските дејности, освен оние утврдени со оваа програма.

Средствата од заемот се користат врз селективна основа и со примена на економските критериуми за вложувањата според следните приоритети:

— со помали вложувања по вработен да се постигне поголемо вработување, што се утврдува врз основа на просечната вредност на инвестицијата по работно место во стопанството на Републиката во односната дејност, според податокот на Републичкиот завод за статистика;

— вложување во трудово-интензивни и доходовни гранки;

— вложувања според намените за кои не се потребни градежни објекти и друга инфраструктура, а со цел да се создадат услови за порационално искористување на постојните постројки и инфраструктурата и зголемување на капацитетот на производството;

— инвестициони вложувања кои се реализираат претежно за домашни плаќања (за динарски средства) кои можат да се ефектуираат за 6 месеци, сметајќи од денот кога средствата се ставаат на располагање;

— инвестиции за кои се потребни вложувања, да не бидат повисоки од 50% од просечната вредност на инвестицијата по работно место во стопанството на Републиката во соодветната дејност;

— инвестиции за основни и обртни средства со кои се овозможува најмалку двосменска организација на работата, а особено во проекти со кои се отстрануваат тесни грла во производството, се скратува работното време и се обезбедува трисменска, односно четирисменска работа и се создаваат други услови за повеќесменска работа;

— вложувања во трајни обртни средства со кои се овозможува дополнително вработување за најмалку една третина од постојниот број на вработените, а со тоа се овозможува зголемено користење на капацитетите;

— вложување во малото стопанство од општествениот сектор особено во дисперзирани објекти во неразвиените подрачја (во таканаречената придружна и сервисна индустрија и во помали индустриско преработувачки капацитети, а кои се однесуваат на сервиско производство, супституција на нови производи и др. и во други дејности што се вршат со личен труд и средства во сопственост на граѓани, во договорни организации на здружениот труд и за други со што ќе се овозможи вработување на нови работници;

— вложувања во организации на здружениот труд во стопанството заради организирање на институти, служби, бироа или центри за истражувања, проектирања, програмирања, инженеринг, маркетинг, за дизајн за контрола и квалитет за експертизи-анализи и центри за информации;

— вложувања во општествениот сектор на земјоделството со кои се обезбедува порационално искористување на постојните капацитети и се подобрува квалификационата структура на вработените;

— вложување во индивидуалното земјоделство заради унапредување на трајни кооперативни односи во областа на сите области на земјоделството; и

— исклучок од критериумите од алинеја 4 и 6 ќе може да се прави кога со инвестиционото вложување ќе се понудат такви програми кои ќе овозможат соодветен број вработувања и завршување на инвестициите и ефектуирање на проектите за 6 месеци и извозно ориентираните организации.

Предност при користење од средствата од заемот ќе имаат корисниците кои ќе ги исполнуваат и следните критериуми:

— кои ќе понудат инвестициони програми изработени врз научна и стручна основа и во кои се содржани сите елементи според кои може да се оцени економската оправданост и исполнувањето на обврската за бројот на работниците кои треба да се вработат;

— кои ќе обезбедат поголемо сопствено учество по услов во пресметковната вредност на инвестициите, средства од заемот да учествуваат најмногу до 40%;

— кои ќе обезбедат програма врз основа на која ќе вработат работници од III до VIII степен на стручна подготовка;

— кои за ист обем на вложени средства ќе обезбедат поголем број работни места;

— кои ќе користат над 80% домашни сировини; и

— кои под исти услови ќе обезбедат производна програма, наменета за извоз.

2. Користење на средства од заемот

Кредитите од средствата на заемот за вработување при конечната распределба ќе се насочуваат:

а) 80% на општината во чие подрачје е уплатен заемот од кои:

— 87,5% за програми за вработување;

— 12,5% за инвестиции за урбанизација и создавање услови за живот и работа на село, изградба на продавници, занаетчиски работилници, сервиси за поправка на земјоделски машини и за создавање

на други услови со кои ќе се намалува миграцијата село-град и ќе се иницира повратната политика град-село;

б) 20% за инвестициони вложувања во работно-интензивни и објекти со најмалку трисменско работење од заеднички интерес за Републиката. Приоритет ќе имаат вложувањата во стопански неразвиените општини во општини, односно подрачја со релативно најголем број невработени, во пограничните и ридско-планинските региони и за програми наметнети за извоз.

Средствата од заемот ќе се уплатуваат на посебна сметка во Стопанската банка — Здружена банка — Скопје. За да се обезбеди територијален принцип на одобрување на кредитите ќе се врши и аналитичко евидентирање на средствата од уплатениот заем по општини.

Ако во некоја општина, организациите на здружениот труд или другите субјекти кои можат да користат средства од заемот не понудат инвестициони програми, или ако понудените програми не ги исполнуваат условите и критериумите утврдени со оваа програма, средствата од заемот ќе можат да се користат за инвестициони вложувања од заеднички интерес за Републиката.

III

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3561

24 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигоровски, с. р.

791.

Врз основа на член 5 од Законот за споменици и спомен обележја („Службен весник на СРМ“ број 31/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 септември 1986 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА СПОМЕНИЧКО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРВ ДЕЛ

Историјата на Македонија е мошне богата со настани и личности кои впечатливо придонеле и придонесуваат за нејзиното опстојување во времето и просторот и чии дела носат не само посебен национален белег, туку имаат и свои универзални вредности и се вградуваат во мозаикот што го сочинуваат светската цивилизација и култура. Впрочем, на овој простор се зародила словенската писменост и култура и од времето на големите словенски учители и просветители Кирил и Методиј, Климент и Наум и други, па се до наши денови, со различен интензитет и разновидност на творечкиот израз, дејствувале голем број истакнати поединци и силни творечки личности, што оставиле неизбришливи траги во нашето културно живеење и творење и што даваат особен белег на националната култура. Во овој

долг временски период, на овој простор, на кој се вкрстосувале патиштата на бројните освојувачи, се случувале бројни други настани што го означувале и омеѓувале вековниот стремеж на македонските Словени и Македонците воопшто, во својата борба за слобода, независност, национална самостојност и човечко достоинство. Бројните востанија и востанички борби ги омеѓуваат тие стремежи и чекорења, ја истакнуваат примерната храброст и трајност на слободарската борба, племенитост и хуманост на своето постоење и борбата, високото човечко достоинство итн, што треба да бидат трајно одбележани и сочувани за идните генерации.

На голем број од овие личности и настани им се подигнати споменици и спомен-обележја како видно изразен знак на благодарност и признание на народот, од една, и како пример и поттик на сегашните и идни генерации, од друга страна, да го чуваат она што е освојувано, да ги чуваат светлите и слободарските традиции на таа величествена борба и истовремено да се борат за натамошното хуманизирање на животот и творештвото, за сестран културен напредок и развиток на народот.

Во оваа програма се опфатени настаните и личностите што приоритетно би требало да бидат одбележани со споменици во Републиката.

ВТОР ДЕЛ

I. СО СПОМЕНИК ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ НАСТАНИ

1. Востанието на Комитопулитите и Самуил (1014)

Во 969 година во Македонија избувнуло востание против бугарската власт, кое завршило со привидно признавање на византиската власт. Смртта на Јован Цимиски, византиски император (976), ја користи Самоил, еден од четирите комитопули кои го организирале првото востание и застанува на чело на првото царство на Македонците — Словени. Потоа тој го проширува царството на север до Срем, на југ до Атина, на запад до Јонското Море и на исток до Црно Море. Престолнината била во Преспа, а подоцна во Охрид, кој истовремено бил и седиште на црковната власт. По поразот во битката кај Беласица (1014) Самоил умира во Прилеп на 6 октомври 1014 година, а набргу пропаѓа и македонската држава (1018).

Споменикот ќе биде подигнат во Ресен-острово „Голем град“ Преспанско Езеро.

Споменикот ќе претставува архитектонско-скулпторско и хортикултурно решение.

2. Богомилското движење и Поп Богомил (X век)

Богомилството, како едно од најсилните и најмасовните антифеудални и антицрковни движења се појавува во X век. Податоците говорат дека ова движење потекнува од с. Богомила — Велешко, од каде е и водачот на ова движење, попот Богомил. Богомилите се опишани како аскети кои се бореле против распустиниот живот на високото црковно свештенство. Богомилството било прогласено за ерес поради своите напредни идеи и радикални измени во општествениот живот.

Споменикот ќе биде подигнат во Титов Велес.

Споменикот ќе претставува скулпторско решение (релјефна или мозаична композиција — Партерек споменик).

3. Карпошовото востание и Карпош (1683—1689)

Влошената економска и општествено-економска положба на македонскиот народ биле основни причини за Карпошовото востание, а непосредно охрабрување и повод биле австро-турските војни. Востанието избувнуло во октомври 1689 година меѓу Кустендил и Скопје, а на чело се наоѓал војводата Карпош, а според некои извори „Крал на Куманово“,

титула што ја потврдил и австрискиот цар Леополд I. Востаниците ги ослободиле Кратово, Куманово, Качаник и Крива Паланка, која била и упориште на Карпош. Во содејство со австриските војски го ослободиле Скопје и Штип. Но подоцна доаѓа до пресврт во воено-политичката ситуација и востанието е угушено, а Карпош свирепо убиен на Камениот мост Скопје во 1689 година.

Споменикот ќе биде подигнат на Камениот мост во Скопје (место на убиството на Карпош).

Споменикот ќе претставува хортикултурно решение со поставување плоча со податоци за настанот.

4. Учесници од Македонија во Граѓанската војна во Шпанија (1936)

Шпанија во 1936 година стана арена на борба на слободниот прогресивен свет против фашизмот. Тоа беше настан од вонредно значење за растежот на единството на меѓународното работничко движење. Во тоа единство и солидарност и напата работничка класа и КПЈ зедаа истакнато место, давајќи на разни начини поддршка на праведната борба на шпанскиот народ. Во интернационалните бригади беа голем број Југословени меѓу кои и стотина борци од Македонија. Многумина од нив ги оставија своите животи на шпанската почва, свесни за интернационалната должност, свесни дека борбата таму е поврзана со борбата на македонскиот народ за национална и социјална слобода.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје.

Споменикот ќе претставува релјефна или мозаична композиција поставена на некој јавен објект.

5. 11 Октомври 1941 — Ден на востанието на македонскиот народ

На 11 Октомври 1941 година со нападот на полициската станица, на заворот и на телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, започнале и први поголеми вооружени напади врз окупаторот. Вакви акции имало во Куманово, Скопско и во други делови на Македонија. Окупаторите презеле остри и свирепи мерки, со цел да се заплаши народот и востанието да се задуши во својот зародиш. Затоа се вршеле масовни апсења, интернирање, тепачки и стрелања. Но, паралелно со тоа растел и револтот на народот спрема окупаторите и јакнело партизанското движење. Овие почетни акции претставуваат почеток на вооруженото востание на македонскиот народ.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје и Прилеп.

Споменикот ќе претставува монументални архитектонски решенија. Скулптурален симбол во центарот на Скопје и Прилеп.

6. Депортација на Евреите

На 11 март 1943 година беа депортирани Евреите од територијата на денешна СР Македонија. Во Македонија до 1941 година живеела околу 8.000 Евреи. Ноќта, на 11 март 1943 година беа фатени 7.144 Евреи и собрани во логорот во Скопје. Околу 25 март започна нивното транспортирање во Треблинка — Полска, каде сите се погубени. Останаа само оние што пред 11 март беа во НОВ.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје.

Споменикот ќе претставува тродимензионални објекти во хортикултурно решен простор.

7. Февруарскиот поход и Богомилската битка (1944)

Февруарскиот поход во историјата на македонскиот народ претставува една од најголемите победи освојувани во текот на НОВ. На својот борбен пат борците од 1 македонско-косовска бригада со натчовечки напори постигнаа голем воен и политички успех. На 31 јануари 1944 година, Главниот штаб на Македонија, со другарот Светозар Вукмановиќ — Темпо, ја преминаа реката Вардар на околу 30 км северно од Солун и со напорен марш низ Егејскиот

дел на Македонија стигна до југот на Беласица, од каде со непрестани борби со бугарските окупатори се пробија до Козјак Планина.

Првата македонско-косовска ударна бригада на 31 јануари 1944 година тргнала од селото Баово, Мегленско, Егејскиот дел на Македонија и го почнала својот историски Богомилски марш кон центарот на Македонија, во реонот на Велес и Прилеп. На својот борбен пат бригадата имала многубројни судири со окупаторот. Така, на 4 февруари 1944 година водела деноноќни борби кај селото Никодин, а потоа продолжила со операциите кај Богомила. На овој славен поход, со постојани борби, борците изминале пат долг 260 км. Во низата светли и незаборавни настани, а во беспримерниот хероизам и подвизи, на овој славен марш борците од бригадата 14 дена се пробивале низ постојана борба со надмоќниот непријател, слабо облечени и гладни.

Споменикот ќе биде подигнат на погодна локација на маршрутата на Првата македонско-косовска бригада (Прилеп, Кавадарци, Тиквешија).

Споменикот ќе претставува Спомен-шума со комплекс од тродимензионални објекти.

8. Позначајни борби во текот на НОВ во Македонија (Кленоец, Буковиќ)

Во текот на септември 1943 година, по капитулацијата на фашистичка Италија, беше создадена голема слободна територија која се протегаше од превојот Буковиќ до селото Ботун со двата слободни градови Кичево и Дебар. Во текот на октомври на ова подрачје беа водени жестоки борби за одбрана на слободната територија, и тоа на планинскиот превој Буковиќ каде изгина целата младинска чета со народниот херој Мирко Милески и кај селото Кленоец. Битката против германските и балистичките сили кај Кленоец беше прва фронтална битка на македонските партизани. Кај Кленоец загина и народниот херој Јосиф Јосифовски — Свештарот.

Борбите за одбрана на слободната територија не престанаа и постојано се водеа се до заминувањето на Бригадата за Егејска Македонија.

Споменикот ќе биде подигнат во Извор — Пресека (слободна територија), долж новиот пат.

Споменикот ќе претставува скулпторски форми од гранитен камен.

9. Пролетна офанзива (1944)

Единиците на НОВ и ПОЈ во пролетта 1944 година презедоа офанзива на подрачјето на Македонија и Јужна Србија позната како Пролетна офанзива. Војничкиот и политичкиот успех на единиците на НОВ и ПОЈ во Пролетната офанзива беше огромен. Непријателските сили насакаа бса разбиени. Како резултат на постигнатите победи, се зголеми приливот на борци од цела Македонија, што доведе до формирање на нови крупни воени формации.

Споменикот ќе биде подигнат во Страцин (алтернатива Кратово Куманово).

Споменикот ќе претставува архитектонско решение.

10. Пробојот на Сремскиот фронт

На 12 април 1945 година е пробен Сремскиот фронт. По ослободувањето на Белград, обединетите единици на НОВЈ, како и една дивизија од Црвената армија презедоа гонење на непријателот, почнувајќи од Земун и Обреновац низ Срем кон запад за конечното ослободување на земјата. На 3 април 1945 година во составот на Првата армија влезе и XV корпус со 42-та Дивизија и 48-та Дивизија на НОВЈ од Македонија. Во борбите од пробивот на Сремскиот фронт до Рогошка Слатина Корпусот имаше над 800 загинати, околу 2.900 ранети, околу 150 исчезнати и 20 заробени.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје.

Споменикот ќе претставува архитектонско-скулпторско решение ќе се одбележи некоја касарна со името на XIV Корпус.

11. Прво заседание на АСНОМ

На 2 август 1944 година на годишнината на Илинденското востание во манастирот Прохор Пчински се одржа Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија — АСНОМ, на кое 116-те легитимни претставници на македонскиот народ решаваа за неговата судбина. Во одлуките и решенијата на Првото заседание на АСНОМ се остварени целите на големата ослободителна борба на македонскиот народ и на народностите во Македонија.

Споменикот ќе биде подигнат во Куманово (подрачје на Козјак) и Скопје.

Споменикот ќе претставува: 1) Меморијален споменик на природата заедно со СР Србија (подрачје на Козјак), 2) Скопје — споменик (архитектонско-скулпторско решение) пред Собранието на СРМ (во Паркот или друго централно место).

12. Споменик на народните херои на Македонија

Во текот на Народноослободителната војна и Револуцијата, Македонија даде 66 народни херои, кои со својата храброст и пожртвуваност придонесоа за остварување на вековните идеали на македонскиот народ.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје.

Споменикот ќе претставува архитектонско-скулпторско решение.

13. Загинатите и умрените борци од Егејскиот дел на Македонија во Антифашистичката војна во Грција

Македонците од Егејска Македонија, континуирано притиснати од денационализацијата на грчките власти, по окупацијата на Грција ја делеа судбината на грчкиот народ. Во грчко-италијанската војна 1940—1941) тие масовно и храбро се бореа против фашистичката војна. На повикот за оружана борба на КПГ ги зајакнуваа врските со ПК за Егејска Македонија во Солун, каде се создаваат и првите партизански групи на Грција, а кои предизвикуваат револт кај окупаторот. Македонското ослободително движење од 1945 до 1949 година во Егејска Македонија доби сенароден карактер со јасни слободарски цели. Една третина од силите на ДАГ беа Македонци. Линијата на фронтот се протегаше по пепелиштата и Егејска Македонија. Од тој човечки колеж и најсурови уништувања емигрираа 50.000 Македонци, оставајќи ги родните домови, опустошени села и трагедијата на сопственото опстојување низ вековите.

Споменикот ќе биде подигнат во Катланово (Скопје).

Споменикот ќе претставува тродимензионални објекти поставени во хортикултурно решен простор.

Катланово има посебни природни повоности и предиспозиции, а овој простор е и историски сврзан со значајни настани од годините на НОВ во Егејска Македонија. Во овој контекст просторот ќе биде обликуван како спомен-парк, согласно со претходните научни и стручни истражувања. Во заложбата на овој простор да се подигне спомен-шума со скулпторално одбележување на историските настани, ќе се искористи и природната гравитација на Скопје кон Катланово.

14. Загинатите и умрените борци од Пиринскиот дел на Македонија

Македонците во Пиринскиот дел на Македонија, искилени во борбите против бугарскиот фашистички режим и крвавиот неоврховистички терор меѓу двете светски војни, се најдоа во првите редови на антифашистичкиот отпор во Бугарија. Народот, верен на револуционерните традиции, под раководство на Комунистичката партија во Пиринскиот дел на Македонија, веднаш се определи за отпочнување на масовната вооружена антифашистичка борба преку која го гледаше решавањето на својата социјално-економско и национална обесправеност. Отпорот на масите во овој дел на Македонија од 1941 година прераснува во формирање на партизански групи и во-

дење на вооружени борби. И покрај масовните апсења, интернирања, смртни пресуди и заплашување од страна на бугарскиот фашистички режим, во текот на 1941, 1943 и 1944 година се формираа и дејствуваа нови партизански групи и одреди низ цела Пиринска Македонија. Во пролетта 1944 година овие партизански групи воспоставија тесен контакт со воените единици и партизански одреди во Источна Македонија и во Кумановско, а со доаѓањето на власт на Отечествениот фронт во Бугарија изразија спремност и желба за извршување на својот патриотски долг за вклучување и заедничка борба со единиците на НОВ и ПОМ во конечното ослободување на Македонија и Југославија.

Споменикот ќе биде подигнат на патот Куманово — Крива Паланка, кон југословенско-бугарската граница.

Споменикот ќе претставува тродимензионални објекти поставени во хортикултурно решен простор.

15. Споменик на братството и единството

Братството и единството на југословенските народи и народности се калеше низ тешките борби за национална слобода и полна рамноправност во сите области на општествено-политичкиот живот. Особено во четиригодишната борба, која почнува како народноослободителна и прераснува во социјалистичка револуција, сите народи на Југославија покажаа полно единство и во борбите против фашистичките окупатори и во политичката активност на внатрешен и надворешен план. Братството на југословенските народи и нивната рамноправност се посебно значајни придобивки на Народноослободителната војна и Револуцијата.

Споменикот ќе претставува парк на братството-единството со поставување на архитектонско-скулптурски објект на една од каскадите на Водно.

16. Споменик на ослободителното движење (Револуцијата)

На прогласот на ЦК КПЈ југословенските народи одговорија со масовно општонародно вооружено востание против фашизмот и ослободување на земјата од окупаторот и домашните предавници, како единствен пат за национално и социјално ослободување. Ослободителната борба на југословенските народи и народности под раководство на КПЈ прерасна во социјалистичка револуција со силен одглас во целиот прогресивен свет. Народноослободителната војна и Социјалистичката револуција, поради нејзиниот карактер и улога ѝ создаде на Југославија голем авторитет во меѓународни размери. Успешно завршената револуција на југословенските народи овозможи Југославија да се развива како социјалистичка самоуправна заедница на рамноправни народи и народности и да постигне видни резултати во својот економски и социјалистички развој.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје.

Споменикот ќе претставува архитектонско решение со текст.

17. Настаните во НОВ на планините Караорман и Славеј

Целиот овој простор во еден дел на 1943 и 1944 година претставуваше слободна територија во Македонија, на која престојуваше Главниот штаб на НОВ и ПОМ, Централниот комитет на КПМ, болницата на Главниот штаб, Партизанска печатница, партизански аеродром и слично. На ова подрачје се основаа и првите училишта на македонски јазик, првите органи на народната власт во Западна Македонија, првите здруженија на македонските православни свештеници итн. Најзначајно е што на ова подрачје, покрај бројните и мошне значајни борби, се основаа и први поголеми воени единици, како што е случај со формирање на Првата македонско-косовска ударна бригада на 11 ноември 1943 година во с. Сливово, формирање на батаљонот „Мирче Ацев“ во пазувите на Славеј, како прва регуларна единица на НОВ и ПОМ, а потоа и други воени единици.

На овој простор ќе бидат подигнати поголеми или помали комплекси на спомен-шуми, кои ќе имаат многустрано значење и функција и ќе значат трајно собиралиште на младата генерација и нејзиното натамошно воспитување на традициите на НОВ и Социјалистичката револуција. Вакви просторни можности, постојат и на Караорман и на Славеј Планина, а урбанистичките решенија и други технички проекти ќе ги дадат другите детали и содржини за обликување на овој вид споменици.

18. Настаните во НОВ на Козјак Планина

Козјак Планина, на свој начин ја симболизира Народноослободителната војна и херојските борби што се воделе на овој простор, што исто така, се наоѓал во регионите на слободните територии за време на НОВ и Народната револуција. На овој простор се извршени и први вооружени акции и борби со окупаторите и се основаа бројни партизански единици. Во текот на своето натамошно развивање тие извршија бројни и значајни борбени акции и дејствија и му нанесоа сериозни штети на жива сила и воено-техничките средства на непријателот.

На овој простор ќе биде изведено пошумување и организирање на спомен-шума, паркови и други зелени површини. Урбанистичките решенија, во рамките на просторните планови на овој дел од Републиката, ќе ги определат поблиску локациите на овој вид споменичко одбележување и ќе му дадат придружни содржини, намени и функции.

19. Слободната територија на планината Лопушник

Лопушник е извонредно значаен простор на партизанската слободна територија, со посебна поврзаност и влијание врз просторот на Кичевијата, Охридскиот и Струшкиот крај. На овој простор се наоѓале значајни органи на НОВ и Социјалистичката револуција, раководствата на воените единици и слично, а во еден период на НОВ и Народната револуција, на овој простор престојуваше и Главниот штаб на НОВ и ПОМ, партизанската печатница и др.

Просторните можности дозволуваат мошне широки зафати за споменичко одбележување, сврзано со определени шумски и други комуникации со другите соседни региони што на овој начин се поврзуваат со овој простор или тој гравитира кон нив. Урбанистичките и техничките решенија ќе ги определат поблиските терени и локации за подигање на спомен-шума, со утврдување на видови на растенија, функционалните намени и други содржини со кои би бил исполнет овој простор.

20. Настаните на НОВ на планината Кожуф

Историската фактографија зборува дека на овој простор се случиле бројни воено-политички настани кои заземаат посебно место во нашата национална историја. Меѓу другото, на овој простор, во текот на 1944 година се протегала голема слободна територија на која биле концентрирани и повеќето единици на НОВ и ПОЈ. Главниот штаб на НОВ и ПОМ на Кожуф го разработува планот за февруарскиот поход, со основна замисла за пренесување на воените операции во централна и источна Македонија и разгорување на вооружената борба во цела Македонија.

Просторот на Кожуф планина по своите ретко поволни карактеристики ќе биде обликуван како спомен-парк. Проектите за урбанистичко решавање на овој простор ќе утврдат поблиски локации, содржини и функции. Притоа, ќе се користат и сознанијата набележани при изработката на просторниот план за овој регион во Републиката.

ТРЕТ ДЕЛ

II. СО СПОМЕНИК КЕ СЕ ОДБЕЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЧНОСТИ:

1. Словенските просветители (браќата Кирил и Методиј, Климент и Наум)

Солунските браќа, како што популарно се нарекуваат најголемите словенски просветители, Констан-

тин — повеќе познат по своето монашко име Кирил и неговиот брат Методиј, заедно со своите ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангелари, се основоположници на словенската писменост и култура. Кирил ја создал словенската азбука, а Методиј заедно со другите нивни ученици, ги превеле богослужбените книги од грчки јазик со кој говореле македонските Словени во околината на Солун. Кирил умрел во Рим 869 година, а Методиј во Велика Моравија во 885 година.

Климент е прв оригинален словенски и македонски поет, беседник и просветител. Тој е творец на новата словенска азбука што била поедноставна и полесна за пишување од таа што ја создал Кирил и која во чест на својот голем учител ја нарекол кирилица. Климент е основоположник на „Охридската книжевна школа“, низ која минале 1.500 ученици учители и свештеници и која со право се смета за Прв словенски универзитет.

Наум Охридски афирмира концепт за развој на словенството и словенското христијанство. Тој се залага за специфичен пат и развој на словенството, за свој модел на култура и општественост и за автономно христијанство.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје и Охрид. Споменикот ќе претставува 1) Музеј на словенските просветители — Охрид; 2) Споменици (фигури) во аулата или дворот на Универзитетот во Скопје на браќата Кирил и Методиј и монументален споменик на Климент Охридски во Охрид.

2. Јоаким Крчоски (1750—1820)

Во 1750 година во кичевското село Осломеј, е роден еден од најистакнатите културно-просветни дејци на Македонија од времето на раното просветителство, составувачот на зборници со четива на говорниот простонареден македонски јазик — Јоаким Крчоски. Посебно високата заслуга на Крчоски и неговите следбеници од подоцнежните децении е воведувањето на народниот јазик во писмената употреба.

Споменикот ќе биде подигнат во Кичево.

Одбележувањето ќе биде со име на училиште, печатница или сродна институција со поставување на посебна плоча со текст.

3. Партение Зографски (1818—1875)

Роден во Галичник, еден од најобразованите Македонци во тоа време. Живее и работи во првата половина и средината на минатиот век. Се појавува меѓу 1857—1859 година кога ги објавил своите книги со елементи на галичкиот говор.

Споменикот ќе биде подигнат во Галичник.

Споменикот ќе претставува спомен-куќа со посебно уредување на една соба.

4. Јане Сандански (1872—1915)

Јане Сандански е најкрупна фигура на македонското национално-ослободително движење од Пиринска Македонија. Тој е роден во с. Влахи. Од 1899 година соработник на Гоце Делчев, потоа Мелнички војвода и претседател на Серскиот окружен комитет. Еден од раководителите на Народната федеративна Паерија. Учествовал во Балканската војна со свој одред и се обидел да го постави прашањето за автономноста на Македонија непосредно по победата над Турција. Убиен од платениците на бугарскиот цар Фердинанд на 22 април 1915 година близу до Роженскиот манастир во Мелничко.

Споменикот ќе биде подигнат во Ново Село (Струмичко).

Одбележувањето ќе биде со име на дом на културата и споменик пред влезот.

5. Димитрија П. Чуповски (1878—1940)

Димитрија П. Чуповски, македонски политичар, револуционер, научник-историчар, етнограф, картограф, публицист, културен работник и дипломат пред се, организатор на македонската национална мисла во текот на пресудно значајните четири децении од нашиот век. Роден е во селото Папрадиште. Учествовал во формирањето на Македонското национално и научно-литературно другарство „Свети Климент“ во Петроград 1902 година. Се борел против разделувањето на Македонија и бил неуморен во контактирањето со руската дипломатија во полза на Македонија. Чуновски умрел на 29 октомври 1940 година во Петроград.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје. Одбележувањето ќе биде со назив на воспитно-образовна институција со скулпторско решение.

6. Лазар Поп Трајков (1870—1903)

Лазар Поп Трајков е роден во село Д'мбени — Костурско. Учел во родното место, а гимназија завршил во Солун. Тој бил еден од првите револуционери на Костурскиот крај. Бил член на Горското начелство како и раководител на чети и учествувал во повеќе судири со непријателот.

Споменикот ќе биде подигнат на патот Битола — Лерин.

Споменикот ќе претставува архитектонско-скулпторско решение со хортикултурно уредување на просторот.

7. Ангел Динев (1891—1952)

Ангел Динев е роден 1891 година во село Смоквица — Гевгелиско. По тројната поделба на Македонија, А. Динев емигрира во Бугарија каде ја споделува жестоката судбина со десетици илјади македонски бегалци и емигранти. Динев беше бескомпромисен борец против великобугарските фалсификации и негирање на македонската историја и националност. Ангел Динев е автор на „Илинденската епопеја“ I и II дел, „Политичките убиства во Бугарија“ и други бројни трудови. Умрел на 17 февруари 1952 година во Скопје.

Споменикот ќе биде подигнат на раскрсницата Гевгелија — Струмица — Дојран.

Споменикот ќе претставува идејно решение што ќе се вклопи во постојниот споменик на оваа локација.

8. Никола Вапцаров (1909—1942)

Никола Вапцаров е роден во селото Банско, Пиринскиот дел на Македонија. Потекнува од револуционерно и мошне напредно семејство. Како поет е значаен со своите стихови и со своето дело во поттикнувањето на борбениот дух кај масите и со апелот што го содржат неговите песни за борба против експлоататорите и ропството. Стрелан од фашистите на 23 јули 1942 година во Софија.

Споменикот ќе биде подигнат во Скопје.

Одбележувањето ќе биде со назив на некоја издавачка организација или салон на книгата, односно друг вид на функционален споменик.

9. Бајрам Шабани (1920—1941)

Роден е во село Липково — Кумановско, во сиромашно селско семејство. Од петнаесетгодишна возраст работи како занаетчиски помошник, а во осумнаесеттата година останува без работа. Набргу се вклучува во редовите на СКОЈ, а потоа заминува во кумановскиот партизански одред.

При префрлувањето кон Скопска Црна Гора, групата со која раководи е опкружена од бугарската војска. Бајрам со другарите се засолнува во една воденица, од која го одбива непријателот, додека останатите партизани се повлекуваат. Сакајќи да го пробие обрачот, тој зема две бомби и ги фрла на непријателот, но истовремено е смртно ранет.

За народен херој е прогласен на 10 октомври 1951 година.

Споменикот ќе биде подигнат во Куманово.

Споменикот ќе претставува скулпторско решение.

10. Христијан Тодоровски-Карпош (1921—1944)

Роден е во сиромашно работничко семејство во Куманово. Како напреден младинец бргу застанува во редовите на СКОЈ и учествува во сите акции што се преземаат на овој терен. Учесник е во востанието од 11 Октомври 1941 година. Набргу станува командант

дант на одред. На 5 февруари 1944 година, кај селото Биљача (Руен Планина), се развива нерамноправна борба со бугарскиот окупатор. Иако помалубројни, партизаните го напаѓаат селото. Во борбата е ранет и Карпош, кој подлегнува на раните.

За народен херој е прогласен на 29 јули 1945 година.

Споменикот ќе биде подигнат на територијата на општина Куманово.

Споменикот ќе претставува архитектонско-склупторско решение.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 21-3566

24 декември 1986 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
761. Закон за заемт за вработување — — —	1081
762. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи — — —	1083
763. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од доходот на организациите на здружениот труд — — —	1084
764. Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните — — — — —	1084
765. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патништа што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — —	1084
766. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на финансискиот план на РСИЗ за старосно осигурување на земјоделците за 1987 година — — — — —	1085
767. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1987 година — — — — —	1085
768. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СРМ за 1987 година — — — — —	1085
769. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за изменување на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд на РО Студентски центар „Скопје“ — — — — —	1085
770. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на РО Студентски центар „Скопје“ — Скопје — — — — —	1086
771. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Факултетот за ликовни уметности — Скопје — — — — —	1086
772. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Аптека при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	1086
773. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за земјотресно инженерство — Скопје — — — — —	1086
774. Одлука за делегирање претставник на општествената заедница во Советот на Машинскиот факултет во Скопје — — — — —	1086
775. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Архитектонскиот факултет во Скопје — — — — —	1087
776. Одлука за разрешување на заменик на член на Координациониот одбор за следење спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ — — — — —	1087
777. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство при Земјоделскиот факултет — Скопје — — — — —	1087
778. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за ликовна уметност — Скопје — — — — —	1087
779. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Советот за споменички одбележувања на настани и личности во СРМ — — — — —	1088
780. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Градежниот факултет — Скопје — — — — —	1088
781. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на ООЗТ Архитектонски факултет во Скопје — — — — —	1088
782. Одлука за именување членови на Комисијата за именување декан на интердисциплинарните студии по производно-техничко образование при Универзитетскиот центар за математичко-технички науки — — — — —	1088
783. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на ООЗТ Клиника за ревматологија „Димитар Арсов“ при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	1089
784. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување директор на РО Студентски центар „Скопје“ — Скопје — — — — —	1089
785. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување колегијален работоводен орган на РО Факултет за филозофско-историски науки — Скопје — — — — —	1089
786. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	1089
787. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	1089
788. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	1090
789. Одлука за именување член и негов заменик во Советот за координација и следење на остварувањето на Општествениот договор за меѓународна соработка во научната област на лексикографијата — — — — —	1090
790. Програма за насочување и користење на средствата од засомт за вработување — — — — —	1090
791. Програма за споменичко одбележување на значајни настани и истакнати личности во СРМ — — — — —	1091